

--

--



**Б А Р А Њ Е - Д О Г О В О Р**  
**ЗА ГОСТИНСКА ПАРКИНГ КАРТА**  
**ПРИ КОРИСТЕЊЕ НА УСЛУГА- ПАРКИРАЊЕ НА:**

**ЈАВНА ПОВРШИНА НАМЕНЕТА ЗА ПАРКИРАЊЕ- ЗОНА \_\_\_\_\_**

**ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ ЗА БАРАТЕЛОТ НА УСЛУГАТА**  
**(НА НОСИТЕЛОТ НА ГОСТИНСКА КАРТА)**

*ИМЕ*

*ПРЕЗИМЕ*

*АДРЕСА (ОД ЛИЧНА КАРТА)*

*БРОЈ НА ЛИЧНА КАРТА*

**КОНТАКТ ПОДАТОЦИ**

*ТЕЛЕФОН*

*Е- ПОШТА*

**ПОДАТОЦИ ЗА СТАНАРСКИОТ ПРОФИЛ**

*БРОЈ НА ПРОФИЛ*

*ЗОНА*

**СО ПОПОЛНУВАЊЕ НА ОВА БАРАЊЕ ПОТВРДУВАМ ДЕКА:**

- се согласувам моите лични податоци на ова Барање- Договор да бидат регистрирани, зачувани и обработувани согласно Законот за заштита на лични податоци (Службен Весник на РМ број 7/05 од 01.02.2005 година и 103/08 од 19.08.2008 година; член 6, став 1, алинеја 2);
- податоците кои што ги наведов се точни;
- задолжително писмено ќе го информирам Претпријатието за секоја промена на податоците;
- се согласувам Претпријатието да ме контактира при промовирање на своите услуги.

## ПРАВА И ОБВРСКИ НА КОРИСНИКОТ И ДАВАТЕЛОТ НА УСЛУГАТА ПАРКИРАЊЕ

1. **СТАНАРОТ** (во понатамошниот текст- корисник на услугата) е должен да поднесе *Барање за гостинска карта* и да склучи Договор за користење на истата со ЈП Градски паркинг- Скопје (во понатамошниот текст- давател на услугата).
2. **Корисникот на услугата** е согласен износот на гостинската карта, согласно „Ценовникот на услуги кои ги извршува ЈП Градски паркинг- Скопје“, во висина од 450,00 денари за 30 часа во зона А или зона Б односно, 300,00 денари за 30 часа услуга во зона Ц или зона Д, да го уплати на жиро сметка на Претпријатието еден ден пред користење на услугата. Гостинската карта има важност сè до искористување на истата.
3. Корисникот на услугата е должен гостинското возило, најмногу 3 (три) возила во ист временски период, да го пријави во Инфо центарот на ЈП Градски паркинг- Скопје веднаш по пристигнување на истото на јавната површина наменета за паркирање (суб зоната на која корисникот на услугата користи повластена станарска дозвола). Пријавувањето се врши на следните телефонски броеви:
  - Канцеларија ЦЕНТАР: 02/ 321 55 66
  - Канцеларија ИЛИНДЕН: 02/ 329 82 10
  - Канцеларија АЕРОДРОМ: 02/ 244 33 66
 Притоа, корисникот на услугата е должен да ја наведе точната регистарска ознака на гостинското возило, времетраењето на паркирање на гостинското возило како и мобилен телефонски број на кој ќе пристигне системска смс порака дека дозволата е издадена. Гостинската карта се смета за активна од моментот на пристигнување на смс пораката дека паркинг сесеијата е отпочната.
4. Корисникот на услугата е должен да го извести својот гостин дека доколку не ја почитува хоризонталната и вертикална сигнализација на јавната површина наменета за паркирање- зона, давателот на услугата има право неговото возило да го отстрани од јавната површина наменета за паркирање со помош на специјално возило Пајак или да постави блокатор на тркало- лилица.
5. **Давателот на услугата** се обврзува корисникот на услугата да го внесе во систем и да издаде дозвола за пријавеното гостинско возило на барање на корисникот на услугата.
6. Давателот на услугата се обврзува да ја одржува хигиената односно, навремено да ги превзема сите потребни мерки за непречено користење на јавната површина наменета за паркирање.
7. Давателот на услугата нема обврска да го чува или обезбедува паркираното возило и не одговара за евентуално настанатите штети или кражба на возилото.
8. Давателот на услугата не гарантира слободно паркинг место на корисникот на услугата.
9. Давателот на услугата го задржува правото да врши ажурирање на податоците, да врши промена на условите при користење на услугата, да изврши промена на цената на услугата „паркирање на јавна површина наменета за паркирање“.
10. Ова Барање- Договор се пополнува во два истоветни примероци.

**СО ПОПОЛНУВАЊЕ/ ПОТПИШУВАЊЕ НА ОВА БАРАЊЕ- ДОГОВОР ЗА КОРИСТЕЊЕ НА УСЛУГА ГОСТИНСКА ПАРКИНГ КАРТА, ЗАПОЗНАЕН СУМ СО СИТЕ ПРАВА И ОБВРСКИ, СОГЛАСЕН СУМ И ГИ ПРИФАКАМ СИТЕ УСЛОВИ И ОБВРСКИ КАКО КОРИСНИК НА УСЛУГАТА ПРЕДВИДЕНИ ВО АКТИТЕ НА ЈП ГРАДСКИ ПАРКИНГ- СКОПЈЕ.**

Скопје, \_\_. \_\_.20\_\_ година

ПОДНОСИТЕЛ НА БАРАЊЕТО:

ДАТУМ НА ВНЕСУВАЊЕ ВО СИСТЕМ

[www.gradskiparking.com.mk](http://www.gradskiparking.com.mk)

(Име и презиме, потпис)

\_\_ . \_\_ .20\_\_ година

инфо центар: ++ 389 2 321 55 66

РЕФЕРЕНТ КОЈ ГО ПРИМИЛ  
БАРАЊЕТО:

БАРАЊЕТО ГО ПРОВЕРИЛ:

БАРАЊЕТО ГО ОДОБИЛ:

БАРАЊЕТО ГО ОБРАБОТИЛ:

Референт

(Име и презиме, потпис)

Сектор за правни и  
општи работи

Сектор Јавни Паркиралишта  
Раководител на одделение за  
односи со корисници, Валентина  
Богданоска Јованоска

(Референт кој извршил  
внесувањена податоците во систем)

(Име и презиме, потпис)